

ТАРИФА
за кредит на повеќе месечни рати “ТИГО” на ФД ФИНМАК ДОО Скопје

Расположлив износ	од 500 МКД до 350.000 МКД
Рок на кредит	од 3 до 48 месечни рати
Договорна каматна стапка (се пресметува од износот на главницата)	12% фиксна годишна каматна стапка (1% месечна)
Провизија за администрирање (се пресметува од износот на главницата)	2,90% месечно од остаток од главница
Провизија за неисполнување на договорните обврски	0,45% дневно од неплатен остаток од главницата
Провизија за предвремена отплата	0,5% од износот на предвреме отплатениот кредит доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на договорот за кредит, односно 1% од износот на предвреме отплатениот кредит доколку предвремената отплата се случи во период подолг од една година од рокот на траење на договорот за кредит
Провизија за приоритетен трансфер на пари на трансакциска сметка	100 МКД
Провизија за потврда за состојба на кредит (која не претставува Амортизационен план)	500 МКД
Провизија за потврда за отплата	300 МКД

1. Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за кредитот во моментот на одобрување на кредитот.
2. Во случај Корисникот на кредит да одбере дополнителна услуга Провизија за исплата во готовина во подружница и истата ја додаде на износот на главницата на кредитот, Провизијата за администрирање и договорната каматна стапка се пресметуваат на зголемениот износ на главница која го вклучува износот на Провизијата за исплата во готовина во подружница.

ТАРИФА
за дополнителни услуги за кредит на повеќе месечни рати “ТИГО” на ФД ФИНМАК ДОО Скопје

Провизија за експрес опција	40% од износот на главницата *се вклучува во ратите на кредитот
Провизија за исплата во готово во филијала	7% од износот на главницата *доспева за наплата веднаш по склучување на договорот за кредит
Провизија за продолжување на рокот за отплата за 30 дена	30 дена – 35% од износот на месечната отплата која се продолжува

1. Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за користење на незадолжителни дополнителни услуги по барање на Корисникот.
2. Со Експрес опцијата се добиваат следниве поволности:

- експресна обработка и процесирање на кредитот;

- приоритетен трансфер на средства на банкарска платежна сметка;

- исплата на кредитот на банкарска платежна сметка за 24 часа или најдоцна следниот работен ден;

- 0% провизија за предвремена отплата на кредитот;

- бесплатна потврда за состојба на кредит;

- бесплатна потврда за отплатен кредит.

*За дополнително исплатен износ на кредит во рамките на веќе одобрен и склучен договор за потрошувачки кредит, Кредиторот ги пресметува и има право да ги наплати истите трошоци и провизии како и за првично исплатениот износ за кредит, во согласност со тарифата која била на сила на денот на склучување на договорот за потрошувачки кредит. Хронолошки приказ на Тарифите на Кредиторот е достапен на веб страната на Кредиторот.

**Надоместоците кои ги пресметува Кредиторот и влегуваат во стапката на вкупни трошоци (СВТ) се: (1) договорната камата и (2) провизијата за администрирање. Провизиите за дополнителни услуги предвидени во оваа Тарифа не влегуваат во стапката на вкупни трошоци и самостојно или во комбинација со било кои надоместоци кој не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, не може да надминат 60% од износот на одобруваниот кредит.